

УДК

001

7



# ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ДНУ ANNALS OF PAPERS ASA

ТОМ 17 ГОДИШТЕ

2001

ПРИЛЕП

PRILEP

ЗБ. ТР. ДНУ - ПРИЛЕП, 17  
AN. PAP. ASA - PRILEP, 17

Стр. 1 – 208, Прилеп, 2001  
Page 1 – 208, Prilep, 2001

**ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ДНУ – ПРИЛЕП**  
**ANNALS OF PAPERS ASA – PRILEP**

**ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ – ПРИЛЕП**  
**SOCIETY OF SCIENCE AND ART – PRILEP**

Излегувач: Еднаш годишно

Главен и одговарен уредник

Editor in-chief:

Проф. д-р Трајко МИЦЕСКИ

Редакциски одбор

Editorial board:

1. Проф. Цветан БЕЛИЧАНСКИ
2. Д-р Јосиф МИЦКОСКИ
3. Д-р Трајко МИЦЕСКИ
4. Д-р Александар РИСТЕСКИ
5. Д-р Гордана ТРАЈКОСКА

Лектура

Lecturer:

Мирјана СТОЈКОСКА

Коректура

Proofreader:

Мирјана СТОЈКОСКА

Хриса ТАЛИМЦИОСКА

Превод на резимеата на английски јазик од авторите

Превод на резимеата на француски јазик

Translated in to French

Билјана ТРЧКОСКА

Компјутерска обработка и графичка подготвотка

Печатница „11 Октомври“ АД – Прилеп

За издавачот:

Прим. д-р Круме СОКОЛОСКИ

Зборник на трудови на ДНУ – Прилеп, 17, стр. 1 - 208, 2001

Печати: Печатница „11 Октомври“ АД – Прилеп

Тираж: 300 примероци

Copies printed – 300

Адреса на Редакцијата на списанието:

ДНУ – 7500 ПРИЛЕП, „Горче Петров“ 54, П. фах 172

ата, времето на помош, прета на организаците на организмот, Анализирајки произнесе само сти што довеле во правното дело убиство, пото, е преку извршителот излегување од дисциплина, на професионална медицината, ата професионален ува во професии

тени се тешки повреди на посебниот извршител во врчно-правната судот да доделува покрај другите на елементите елементи небрежност, жност. И во тоа се впушта, професионално

ната психичелото, нанетен заради према него. ата на извршувачките мож-

ност за земање на олеснителна околност во однос на одредувачкото на казната, посебната психичка состојба на извршителот во која бил ставен заради одредено дејствување на оштетениот спрема него. За квалификување по овој став неопходно е потребно, судот да сознае дека извршителот немал намера да го повреди оштетениот, дека не се подготувал за тоа дело и дека целото дејствување било направено за миг, во состојба на силна раздразливост, односно во афективна состојба на пресметливост до којашто го довела жртвата со одредено дејствување спрема него. Дејствувањето на жртвата, објективно требало да биде од таков тип и интензитет и во контекст на интелектуалното и културно ниво на извршителот, што го довело во состојба на намалена пресметливост: со различни навреди или друг вид вербална агресија. Извршувањето на ваквото дело може да биде направено само додека постои дејствувањето на жртвата спрема извршителот, и затоа се вели дека е извршено во миг и дека не постојат никакви претходни елементи за намера и подготовка за извршување на делото. Во оваа ситуација, делото се извршува со предмети, кои во тој миг му биле при рака на извршителот и кои му биле лесно дофатливи. Во квалификувањето на горенаведените елементи, на судот му е неопходно потребна помош од вештачењето лице од областа на судската психијатрија.

Вештачкот е должен детално да го анализира целиот тек на настанот, врз основа на претходно добиените податоци од страна на истражните и судски органи. При секое вештачење, вештачкот не смее да излезе од сферата на својата професија. Затоа, професионално не е дозволено, во својата изјава да користи правна терминологија и да врши правна квалификација на одредено кривично дело. Тој мора да остане во сферата на своето професионално дејствување, а неговото изнесување мора да биде јасно и разбираливо за народот и да биде во контекст на одредбите од КЗ. Во вештачењето не може да стои: на пр.: „опишаната телесна повреда претставува тешка телесна повреда од член 131, став 2“, туку мора со јасни и прецизни изрази, користејќи ги наведените описни елементи да го дефинира своето вештачење, пр.: „опишаната телесна повреда претставува тешка телесна повреда која предизвикала конкретна опасност по животот на оштетениот“. На ваков начин, судот познавајќи ги детално одредбите од соодветниот закон може да изврши јасно и прецизно квалификување на телесната повреда.

започнувајќи од локализацијата, видот на повредата, времето на првата укажана помош, соодветноста на укажаната помош, преземеното лекување, дадената терапија, состојбата на организмот, сè до одредени субјективни карактеристики на организмот, како: возрастта, полот и претходните заболувања. Анализирајќи го овој вид повреда, задачата на вештакот е да се произнесе само за тежината на повредата и медицинските околности што довеле до смртен исход, а диференцирањето на разликите во правното квалификување на овој вид повреда со кривичното дело убиство, треба да ја направи судот, чија задача, меѓу другото, е преку постапката што ја води да ја докаже намерата на извршителот при извршувањето на кривичното дело. Секое излегување од сферата на својата базична медицинска научна дисциплина, претставува шпекулација и рушење на начелата на професионалноста. Па заради тоа, вештакот од областа на медицината, неопходно е потребно да остане во сферата на својата професија, анализирајќи ги сите расположливи факти од професионален аспект, а кривично-правната квалификација останува во професионалната сфера на судот.

Во ставот 4 од тешката телесна повреда опфатени се тешки телесни повреди, не по својата тежина, туку врз основа на посебностите и определените околности во начинот на нивното извршување. Судот, во овој, став се впушта во анализа на елементите на пресметливост или небрежност на извршителот во вршењето на кривичното дело, што пред сè, во кривично-правната постапка е право на убедување на судот. За да може судот да донесе што пообјективни квалификации од овој аспект, покрај другото, неопходно е потребно подетално анализирање на елементите на свесност и постоење на намера, односно сите елементи коишто ги дефинираат поимите свесна и несвесна небрежност, како основни квалификациски елементи на небрежност. И во оваа постапка лекарот – вештак не може активно да се впушта, бидејќи ги надминува рамките на неговото професионално знаење.

Во ставот 5, законодавецот ја анализира посебната психичка состојба на извршителот при извршувањето на делото, нанесување на тешка телесна повреда, во којашто е ставен заради одредено претходно дејствување на оштетениот спрема него. Овој став се однесува на анализирањето на причината на извршеното дело, нанесување тешка телесна повреда, давајќи мож-

ност за земање на олесњето на казната, посебно која бил ставен заради спрема него. За квалификација, судот да сознае повреди оштетениот, доколку целото дејствување бил раздразливост, односно до којашто го довела таа нешта. Дејствувањето на таков тип и интензитет има раздразливост на извршителот, и затоа се врши оштетениот предмет, кој во тој момент биле лесно дофатливи елементи, на судот тој лице од областа на с

Вештакот е должен да настанот, врз основа на која истражните и судски не смее да излезе од сферата на професионално не е дозволено да врши кривично-правната постапка и да врши кривично дело. Тој морат да се извршуваат и разбираливо за народот КЗ. Во вештачачењето на повреда претставуваат се, туку мора со јасни описни елементи „опишаната телесна повреда која предизвикала која повреда“. На таков начин, соодветниот закон може да регулира вршењето на телесната постапка.

Формитет заради лошото сраснување на фрагментите), не се работи за квалификувана тешка телесна повреда. Во таков случај станува збор за став 1 од тешка телесна повреда. Доколку и двата елемента не се присутни, тогаш оштетувањето на здравјето излегува од сферата на тешка телесна повреда. За да може да се дозволи ваков пристап на анализа на телесна повреда, неопходно е вештакот да ги земе предвид функцијата и потребата од функцијата на делот од телото или органот, секако, земајќи ги предвид полот, возрастта и професијата на оштетениот, како и да има целосно и детално познавање за видот на повредата која ја анализира. За да може јасно да ги разграничи последиците или евентуално настанатите компликации од предизвиканата повреда или уделот на одредените состојби и склоности на организмот во механизмот на нивното настанување и низа други околности, тој дел од телото треба да биде условно видлив. Овој вид оштетување треба многу внимателно да биде анализиран, земајќи го предвид чувството на обичните посматрачи, а не професионалци коишто, бавејќи се со својата специфична професија (хирурзи, пластичари, патологи и слично), создале други критериуми спрема анализирањето на одредена повреда.

При анализирањето на телесните повреди, во контекст на одредбите на КЗ, доволно е да биде препознаен еден од квалификациските елементи на начин како што е погоре анализирано за да може да се изврши квалификација на телесната повреда спрема КЗ на РМ.

Во став 3 од тешка телесна повреда, опфатен е најтежок степен на телесно оштетување, односно тешки телесни повреди, коишто со своето дејство врз организмот на оштетениот имале последица смрт. Анализирајќи ги повредите опфатени со овој став од член 131, на вештакот треба да му бидат јасно разграничени поимите последица и компликација. Заради тоа, неопходно е, при изготвувањето на вештачењето, вештакот да има целосна и детална претстава за субјективните карактеристики на состојбата на здравјето на оштетениот пред нанесувањето на повредата, како и целосна и детална претстава за видот и карактерот на нанесената повреда, но и за нејзиното влијание врз животните функции. Зборувајќи за овој вид повреда, во вештачењето неопходно е потребно да се земат предвид сите објективни и субјективни околности што влијаеле на смртниот исход,

да има карактер на нагрденост значи, кај посматрачот да предизвика непријатно чувство на гадење, одвратност, одбивност и интензивно сожалување. Оваа повреда треба да биде на видлив дел од телото, односно на делови од телото кои претставуваат дел од секојдневната мимика, откриени делови на телото, како: раце, лице, дел од вратот, или условно видливи делови од телото во одредени околности, на пример: плажа или интимни моменти. При анализирање на овој вид естетска промена, битно влијание има полот и возрастта на повредениот, земајќи ги предвид горенаведените услови, а во одредени случаи и професијата со која се бави повредениот. Во оваа група повреди спаѓаат лузните од термичките повреди. Секако, различен впечаток, кај посматрачот, ќе предизвика лузна во пределот на абдоменот, предизвикана од изгореница, кај една млада девојка или една танчерка или кај возрасна осумдесетгодишна жена која завршила со репродуктивниот период.

Правната логика на дефинирањето на тежината на телесните повреди е следната: законодавецот во ставот 2 целосно и комплетно ја дефинирал тешката телесна повреда, тргнувајќи од погореопишаната медицинска логика. За анализирање на телесната повреда, вештацот е должен, во апсолутна смисла на зборот, констатираната повреда да ја препознае во една од дефинираните состојби од став 2. Доколку не е во состојба тоа да го направи во апсолутна смисла, тогаш по пат на елиминација се движи нагоре, спрема став 1 од тешка телесна повреда, односно излегува од сферата на дефинирани телесни повреди. На пример: во став 2 е наведено дека „...Ќе му биде трајно, или во значителна мера оштетен важен дел од телото или некој орган...“ Во овој дел, кумулативно се дадени три елементи, и тоа дека оштетувањето треба да биде предизвикано на важен дел од телото или орган и дека тоа оштетување е во значителна мера и дека е трајно. Само во тој случај ќе се работи за тешка телесна повреда од став 2. Доколку, еден од овие елементи не е присутен кај анализираната повреда, односно дека во значителна мера е без елементи на трајност, после одредено време да настане комплетно санирање на телесната повреда (скршеница на долга коска без изместување), или обратно да се работи за незначителна повреда која има елементи на трајност (пр.: скршување на фаланга на прст, со изместување на фрагментите, која ќе остави траен де-

формитет  
работи за к  
чј станува  
двата елеме  
то излегува  
си дозволи  
неопходно  
та од функци  
ки ги пред  
како и да из  
та која ја а  
лиците или  
каната повр  
на организа  
други околни  
Овој вид о  
изиран, зема  
не професија  
професија  
други критери

При анализа  
предбите и  
функцијскиот  
за да може  
спрема КЗ

Во ставот  
степен на та  
коишто со то  
последица  
став од член  
ничени поиз  
ходно е, пр  
целосна и на  
на состојба  
повредата, и  
перот на н  
животните  
тачењето и  
тезии и суб

о е дека секоја повреда е дека секоја повреда е секционирана, но структен, од-

ав 2 од тешка повреда). Во законодавецот тешката е тешката тешка, различни, квадрати може це да констати-

треба да биде или нарушува опасност по квалификациски правило, доведен до стек на цветна и напада низа други импресивни повреди, убедна повреда и зација, може но во конкретно го за со апстрактнокретна. Со еден степен фрактура на крвен излив регистрирани ниеден од тој, пример: која освен повреда, не предизвика, повреди, заради

– Иста е логиката и за следниот квалификациски елемент. „Ќе му биде уништен или трајно и во значителна мера ослабен некој важен дел од телото или некој важен орган“.

– Законодавецот ја предвидел и трајната неспособност за работа, како општа така и професионална, како квалификациски елемент на особено тешката телесна повреда, при што намалувањето на работната способност треба да е докажана во апсолутна смисла на зборот. Поимите: општа работна способност и професионална работна способност се јасно детерминирани. Првиот се однесува на работната способност за која било работи, пред сè, за луѓе кои не се бават со одредена професија од која обезбедуваат егзистенција. Додека, професионална работна способност е работната способност која овозможува обавување на конкретна професија со која оштетениот си обезбедува егзистенција. Пр.: ампутирање на последниот дел на малото прсте претставува трајно, но не и значајно оштетување на неважен дел од телото, без какво било позначајно нарушување на функцијата на дланката. Доколку таа повреда е нанесена кај една домашинка нема простор да зборуваме за какво било нарушување на општата работна способност. Спротивно на тоа, доколку истата повреда е нанесена кај виолинист, клавирист или хирург, тогаш зборуваме за битно намалување на професионалната работна способност.

– Во однос на квалификацискиот елемент „трајно и тешко нарушување на здравјето“, вештачот мора, анализирајќи го конкретното оштетување да добие комплетна претстава за степенот на оштетување на општата здравствена состојба на оштетениот, при тоа земајќи ги предвид полот и возраста на оштетениот. Пример: во однос на овој квалификациски елемент, апстрахирајќи ги сите други квалификациски елементи, состојбата по вадењето на слезината нема да предизвика исто нарушување на здравствената состојба кај едно дете и кај една возрасна личност. Ова оштетување мора да има елементи на трајност и да претставува тешко нарушување на здравјето. Пример: отстранување дел од телото.

– Последниот квалификациски елемент во став 2 е нагрденост, односно кај оштетениот ќе биде предизвикан најтешкиот степен на естетска промена на видлив или условно видлив дел од телото што има карактер на нагрденост. Една естетска промена,

Во став 1 од тешка телесна повреда, споменатот е дека секоја тешка телесна повреда ќе биде соодветно санкционирана, но во овој став поимот „тешка телесна повреда“ е апстрактен, односно не е дефиниран.

Тешката телесна повреда е дефинирана во став 2 од тешка телесна повреда (Квалификувана тешка телесна повреда). Во овој став описаните се одредени состојби коишто законодавецот посебно ги санкционира. Конкретно, во ставот 2 од тешката телесна повреда, наведени се повеќе независни, различни, квалификациски елементи со коишто вештачот треба да може целиосно или делумно, или да не може да ја дефинира констатираната повреда, анализирана од медицински аспект.

– Во овој став е наведено, дека со повредата треба да биде предизвикано толку тешко телесно оштетување или нарушување на здравјето што ќе претставува конкретна опасност по животот на повредениот. Тргнувајќи од овој квалификациски елемент, јасно е дека ваквата телесна повреда, по правило, доведува до смртен исход, а во конкретниот случај, заради стек на одредени околности (склоности на организмот, соодветна и на времена помош, локализација и обем на повредата и низа други околности) не довеле до смртен исход. На пример: импресивна фрактура на коски на черепот, контузија на мозокот, убодна рана на срцевиот мускул, убодна или огнострелна повреда и друго. Доколку повредата, по нејзиниот вид и локализација, можела да предизвика конкретна опасност по животот, но во конкретниот случај не претставувала повреда која конкретно го загрозила животот, станува збор за телесна повреда со апстрактна опасност по животот, елиминирајќи го поимот конкретна. Со тоа, овој вид тешка телесна повреда се поместува за еден степен погоре - во тешка телесна повреда. На пример: фрактура на коски на черепот без изместување, без создавање крвен излив под и над мозочните овојници и без видливи и регистрирани оштетувања на мозочното ткиво. Доколку не постои ниеден од елементите апстрактна и конкретна опасност по живот, пример: дејство на тапо-тврда сила во пределот на главата, која освен што предизвикала повреда на меката обвивка на главата, не предизвикала ниедно од претходно описаните оштетувања, повредата излегува од сферата на тешките телесни повреди, заради непостоењето на ниеден од квалификациските елементи.

– Иста е  
Ќе му биде у  
некој важен д

– Законс  
работка, како с  
ки елемент на  
дувањето на р  
друга смисла  
професионалн  
Правот се оди  
та, пред се, за  
обезбедуваат  
собност е раб  
конкретна пр  
тежија. Пр.:  
претставува т  
од телото, бе  
та на дланката  
бинка нема п  
спирата рабо  
повреда е на  
зборуваме за  
способност.

– Во оди  
 нарушување и  
ретното ошт  
на оштетувањ  
при тоа зема  
Пример: во с  
ријки ги сит  
задењето на  
здравственат  
Ова оштетува  
ставува тешк  
дат од телот

– После  
ност, односн  
степен на ест  
телото што ј

**Член 131 гласи:**

1. Тој, којшто друг телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

2. Тој, којшто друг телесно ќе го повреди или здравјето тешко ќе му го наруши и поради тоа ќе му биде доведен во опасност животот на повредениот или ќе му биде уништен, или трајно и во значителна мера ослабен некој важен дел од телото или некој важен орган, или ќе биде предизвикана трајна неспособност за работа, воопшто, или за работата за која е оспособен, или трајно и тешко ќе му биде нарушенот неговото здравје или ќе биде награден, ќе се казни со затвор од една до десет години.

3. Ако поради тешката телесна повреда од ставовите 1 и 2 повредениот умре, сторителот ќе се казни со затвор најмалку една година.

4. Тој, којшто делото од ставовите 1 и 2 ќе го стори од небрежност, ќе се казни со парична казна или затвор до три години.

5. Тој, којшто делото ќе го стори за миг, доведен без своја вина во состојба на силна раздразнетост со напад или со тешко навредување од страна на повредениот, ќе се казни за делото од став 1 со парична казна или со затвор до три години, а за делото од ставовите 2 и 3 со затвор од една до пет години.

Во овие два члена законодавецот направил обид да ги санкционира телесните оштетувања, при што:

Во член 130, телесната повреда ја опишува како општ поим. Во овој член се опфатени сите телесни оштетувања, без разлика на нивната тежина. Заради тоа, во следниот член, член 131, обрнал посебно внимание на тешките телесни повреди, односно телесни повреди коишто предизвикуваат одредено нарушување на нормалното функционирање на организмот, сметал дека секое друго телесно оштетување, освен тешката телесна повреда, која е јасно дефинирана во соодветниот член, не претставува телесно оштетување коешто ќе може да предизвика какво било нарушување на телесната функција, па заради тоа смета дека може да се гони по приватна тужба, доколку е во интерес на оштетената странка.

Во член 131 описаны се тешките телесни повреди, во сите нивни облици и форми:

Анализирајќи ја тежината на телесните повреди спрема одредбите во Кривичниот законик, лекарот е должен, во контекст на дефинираните поими во КЗ, да изврши целосна и детална анализа на повредата, користејќи ги современите медицински достигнувања. Анализата, во својата основа, го содржи целото медицинско знаење за да може лекарот да ги согледа сите патолошки и патофизиолошки механизми што биле активирани со настанувањето на повредата. При анализирањето, лекарот е должен да го познава комплетниот механизам на еволуција на патолошките и патофизиолошките механизми побудени од настанатата повреда за да може да биде категоричен во произнесувањето за влијанието на настанатите промени врз нормалните животни функции и апраксимативното времетраење на настанатите промени (настанување на траен инвалидитет). Ваквата медицинска анализа е стандардна постапка при анализирање на секое нарушување на здравјето во фаза на поставување на диагноза. Специфичноста на судско-медицинската анализа за нарушувањето на здравјето се состои во посебната едуцираност, ваквиот вид анализа да биде преточен и изнесен на разбирлив начин за лаици и да биде базиран на одредби дефинирани во одреден закон (КЗ) за анализата да биде разбиралива за правното лице и употреблива за потребите на постапката.

Во нашиот Кривичен законик, телесните повреди се дефинирани со два члена:

- телесна повреда (член 130),
- тешка телесна повреда (член 131).

#### **Член 130 гласи:**

1. Тој, којшто друг телесно ќе го повреди или ќе му го наруши здравјето, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година.

2. Судот може на сторителот на делото од став 1 да му изрече судска опомена ако бил предизвикан со особено навредливо или грубо однесување на оштетениот.

3. Гонењето за делото од став 1 се презема по приватна тужба.

#### **Член 131**

1. Тој, кој ко ќе му го нареѓа години.

2. Тој, кој ко ќе му го нареѓа животот на поизначителна меѓуважен орган, и работата, воопшти тешко ќе му ден, ќе се казната.

3. Ако по повредениот уна година.

4. Тој, којкој режност, ќе се казната.

5. Тој, којкој вина во состоја на навредување се став 1 со парични од ставовите 2.

Во овие дефиниции на телесните повреди се вклучени

Во член 1 Во овој член се на нивната терминологија на посебно вклучени телесни повреди нормалното функционирање на друго телесно е јасно дефинирано како оштетување и тешкување на телесните повреди да се гони по ната странка.

Во член 2 Во член 2 се вклучени нивни облици

ите во СР Маке-  
1971.

достопанство на  
ски).

приказ, ракопис,

разгледи, кн. 7.

50000, Белград

## КВАЛИФИКАЦИЈА НА ТЕЛЕСНИТЕ ПОВРЕДИ

Проф. д-р Алексеј ДУМА и д-р Наташа ДАВЧЕВА

Поимите квалификација и класификација на телесната повреда, по својата содржина и цел, битно се разликуваат и имаат различна намена.

*Класификација* на телесна повреда е исклучително медицинска постапка базирана врз основа на медицински документи и за потребите на медицинската наука. Класификацијата на телесните повреди е универзална за целиот свет, се врши врз основа на Шифрарник за телесни повреди и заболувања издаден од Светската здравствена организација. Класификацијата на телесните повреди и заболувања има основна задача да ја поединствава медицинската комуникација и епидемиолошко-статистичката анализа на телесните повреди и заболувања.

*Квалификација* на телесни повреди е специфична постапка, пропишана со одредбите во Кривичниот законик и Законот за кривична постапка за секоја земја поединечно. Основата на квалификацијата на телесните повреди е, медицинското знаење да се усогласи и да се прилагоди на потребите на правната наука, поконкретно да се вклопи во правното дефинирање на степените на тежина на телесните повреди. Основната разлика на оваа постапка од сите останати анализи на нарушување на здравјето, за медицински потреби, е тоа што оваа анализа се врши врз основа на описаните состојби во членовите на Кривичниот законик на секоја држава. Конкретно, кај нас, квалификацијата на телесните повреди од кривично-правен аспект се врши врз основа на одредбите во член 130 и 131 од КЗ на Република Македонија, објавен во Службен весник на РМ 37/96 од 29.7.1996 година.

ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ ПРИЛЕП  
SOCIETY OF SCIENCE AND ART – PRILEP



# ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ НА ДНУ ANNALS OF PAPERS ASA

ПРИЛЕП 2001 PRILEP